



Бројот на нуклеарни земји во светот постојано расте. Не се само САД и Русија. Полека, но сигурно друштво им прават Иран, Индија, Пакистан, Израел, Кина, Северна Кореја... Кој ги натера овие држави да појдат по истиот пат? И дискутабилно, но и мошне едноставно за одговор. Да се зборува само во духот на стратешката безбедност, не е издржано. Сепак, мотивите се многу поинакви и многу поголеми. Договорот СТАРТ 2, потпишан меѓу Москва и Вашингтон, истекува во 2009 година, но тој никогаш не заживеа во практиката. Развојот на состојбите во светот беше таков што ја натера Русија да се повлече од овој Договор во 2002 година.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во услови кога светот повторно зоврива со неколку кризни подрачја, големите сили се впуштаат во нов поход на вооружување. Сојузниците стравуваат едни од други. Во услови на сеопшта војна на планетата веројатно нема да се знае кој против кого ќе биде. Договор е веројатно да се предупредува само на опасноста од Иран или од Северна Кореја. Западната и источната хемисфера имаат многу поголеми предизвици од заканите на Техеран или на Пјонг Јанг. Машинериите повторно ги пуштија турбините во погон. Всушност, најголемата битка за превласт повторно ќе се води меѓу Вашингтон и Москва, како вечни ривали на геополитичката



КАКВА БИ МОЖЕЛА ДА БИДЕ ЗАКАНАТА?

АМЕРИКАНСКО-Р НА ЕВРОП

мапа на светот. Се цртаат нови карти со зони на влијание. Западот ја шири својата стратегија кон Истокот и ги стеснува природните граници на противникот. Најавите за изградба на противракетен американски штит разбрануваа поголем дел од земјите. Тоа внесе голема неизвесност во период кој претстои. Се најавуваат нови нуклеарни проби, се испробуваат ракети со краток и со среден дострел, се збогатува осиромашен ураниум надвор од правилата и од потребите. Тоа е доволен знак дека човештвото, кое му припаѓа на невоениот и на неполитичкиот сектор, мора да се алармира.

СФЕРИТЕ НА ИНТЕРЕС ПОВТОРНО ВО ИГРА

Американците веќе засилено работат на усовршување и на осовременување на атомски боеви глави за балистички ракети од типот "Трајдент", кои се сместени на половни објекти. Тие треба да



Во јануари Владимир Путин ја прифати државната програма за вооружување до 2015 година. Тоа е многу доверлив документ, во кој прецизно се наведени видовите и количествата оружје и опрема, како и роковите за нивна испорака на руските вооружени сили. Претходниот петгодишен план се базирал исклучително на истражувачки и на развојни програми. Москва може да си го дозволи ова, бидејќи бруто општествениот производ годишно расте за седум проценти, а Русија ја надмина дури и Саудиска Арабија во производството на органски горива, се зголемуваат средствата од продажбата на нафта и на деривати. Сè тоа овозможува Путин да одделува огромни суми пари за воениот буџет на земјата. За своите вооружени сили Русија одредила и зголемување на платите за дури 67 отсто до 2008 година, како и изградба на 150.000 станови.

Е НА ВОЕНИОТ ТРОН

бидат оружјето на иднината. Цената на проектот во првата фаза изнесува околу 90 милиони долари. На прашањето зошто Западот го прави тоа и зошто толку пари вложува во развојот на нови ге-

2006 година ќе биде забележана како период на најголема конфронтација меѓу Вашингтон и Москва во последните 15 години по прашањето за нуклеарно оружје. Земјите од европскиот исток ве-

ција. Во областа наречена Нова земја, Русија веќе подолго време врши т.н. ненуклеарни експерименти каде што тестира симулирање на вистински атомски удари. Опасноста од атомска војна меѓу Истокот и Западот се намали по паѓањето на Берлинскиот ѕид и распаѓањето на Советскиот сојуз. Откако, Русија под водство на Елцин доживеа дебакл на секаков план во светот, Вашингтон го искористи периодот да прави што ќе посака во Ирак, на Балканот, во Авганистан... Денес околностите се променија. Под раководство на Путин Русија станува голем фактор на меѓународната сцена. Затоа новата трка во вооружувањето мора повторно да почне. Голем процент од оружјето, кое мораше да биде евакуирано во големи магацини, заради договорот за намалување на боевите глави, сега уште еднаш ќе се појави на полигоните. Дали навистина

Американски експерти и аналитичари сè погласно излегуваат во јавноста со мислења дека САД треба без прикривање да почнат процес на развој на нови оружја и без ограничувања, како што тоа досега се правело. И Пентагон е согласен со ваквите ставови. Ова е доволен сигнал за нешто мошне крупно. Веројатно тоа ја натера Русија да ги преземе истите чекори и да одделува огромни парични средства од буџетот за развој на руската воена доктрина.



УСКИ НУКЛЕАРЕН СУДИР СКА ТЕРИТОРИЈА!?


нерации оружја, се добива брз и лесен одговор - тоа се прави како процес на заштита од источните земји, без разлика дали се работи за Русија, Кина или Северна Кореја. Сè почна со најавите за разместување на радарските и на ракетните системи во Полска и во Чешка, за по неколку седмици на ред да дојдат Грузија и Украина. На овие неколку земји речиси им беа наметнати заклучоците од проектите на Белата кука, па тие и не беа многу прашани за тоа дали се согласуваат да прифатат ова да се прави на нивна територија. На овој чин најмногу реагираше Русија, која во тие потези процени голема опасност за интегритетот на земјата. Втората половина на

ројатно ќе бидат само жртви на штотуку најавениот спор или судир меѓу САД и Русија. Значи, повторно, како во ерата на Студената војна, светот се дели на сфери на интерес. Разликата од тој период до денес е во тоа што Чешка, Полска и Грузија беа под патронат на Москва, а сега се наклонети кон западниот начин на размислување. Русија се закани со противодговор. Путин недвосмислено соопшти дека неговата земја има решение за секоја закана која доаѓа надвор од нејзините граници. Ракетите "Топољ М" биле способни да надвлдаат сè во ракетната технологија. Кон усовршување на воениот и на нуклеарниот потенцијал пристапи и Руската федера-

двете страни се придржуваа кон договорите СТАРТ 1 и СТАРТ 2? Тешко веројатно. Сè тоа останало само на хартија. Наместо да биде уништено, спорното оружје било само складирано и оставено за некои подобри времиња.

АЈДЕ ШТО СИ БЕВМЕ ГОЛЕМОТО ДРУШТВО!

Бројот на нуклеарни земји во светот постојано расте. Не се само САД и Русија. Полека, но сигурно друштво им прават Иран, Индија, Пакистан, Израел, Кина, Северна Кореја... Кој ги натера овие држави да тргнат по истиот пат? И дискутабилно, но и мошне едноставно за одговор. Да се зборува само во духот на стратешката безбедност, не е издржано. Сепак, мотивите се многу поинакви и многу поголеми. Договорот СТАРТ



Американскиот совет за атомско оружје донел одлука на Ливерморскиот атомски центар да му ги довери конструкцијата и производството на новите нуклеарни глави за балистичките ракети од типот "Трајдент". Тие треба да бидат новиот адут на американската воена авијација. Новата нуклеарна глава ќе има ознака PRW и треба да биде готова до 2012 година. Официјалниот став на руската политика во однос на ова е дека Америка сака да обезбеди воена доминација по цена на девалвирање на ракетниот потенцијал на Русија и на Кина.

Анализа

2, потпишан меѓу Москва и Вашингтон, истекува во 2009 година. Сепак, тој некогаш не заживеа во практиката. Развојот на состојбите во светот беше таков што ја натера Русија да се повлече од овој Договор во 2002 година. Претходно Американците го направија првиот чекор, повлекувајќи го потписот од Договорот за ограничување на антибалистичките ракетни системи, меѓу Никсон и Брежњев. Денес Русија е гневна поради сè почестите изјави на американски претставници дека таа претставува исто толкава опасност колку што претставуваат Иран или Кореја. Конфронтацијата меѓу Истокот и Западот настанува во чувствителен период за цел свет, се јавува во време кога Европа не знае што да прави со сама себе, а не, пак, да се појавува како посредник меѓу двете страни за надминување на несогласувањата. Таа е во средината на проблемот. Не може и не смее да фати некоја страна. За неа тоа би било погубно. Затоа Полска и Чешка се во недоумица околу планот на САД противракетниот штит да биде поставен на нивна територија. И не само поради тоа, туку и поради опасноста евентуалниот американско-руски судир да се одвива на европска територија.

Моментно на Алјаска Американците имаат 14, а во Калифорнија само 2 антиракети. Тоа е јасен знак за Русија дека антиракетниот штит е наменет за неа, како потенцијален фактор кој би ја нападнал Америка. Уште поголема опасност за Русија ќе биде моментот кога Американците ќе го комплетираат и т.н. трет ешалон на својата противракетна одбрана. Тогаш Белата куќа би била неприкосновена во однос на Кремљ. Ако денес Русија се плаши од антиракетните системи на Алјаска, како ќе реагира тогаш кога на територијата на Полска ќе има уште десеттина такви?



Моментно на Алјаска Американците имаат 14, а во Калифорнија само 2 антиракети. Тоа е јасен знак за Русија дека антиракетниот штит е наменет за неа, како потенцијален фактор кој би ја нападнал Америка. Уште поголема опасност за Русија ќе биде моментот кога Американците ќе го комплетираат и т.н. трет ешалон на својата противракетна одбрана. Тогаш Белата куќа би била неприкосновена во однос на Кремљ. Ако денес Русија се плаши од антиракетните системи на Алјаска, како ќе реагира тогаш кога на територијата на Полска ќе има уште десеттина такви?

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиениот CD и по завршување на процедурата за негово инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлина тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент** и **Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОММЕНТИ!

Пред Вас е поводата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, бизнисот, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на добавена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-Регистарот** е во пластични корници, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и даде водаточи што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Алфавитен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камети, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со еднајред дадена шифра.

Корисните ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА**
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
- 1 R-РЕГИСТАР**
- 16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со помош,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И
16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ВО
14.700 ДЕН